

Пишува:

Александар КЕЛТАНОСКИ

MERCEDES НАПРАВИ ШПИОНСКИ ЧАСОВНИК

Mercedes Benz за своите купувачи измисли одличен подарок. Станува збор за мултифункционален рачен часовник. Благодарение на одличниот механизам часовникот точно го покажува времето, но освен тоа, сребрениот чудо за на рака, претставува MP3 плеер, има USB-кабел, и мобилен телефон. Часовникот има 512 MB меморија што овозможува осумчасовно слушање музика. Новата направа која потсетува на оние кои ги носи Џејмс Бонд во филмовите за агентот 007, лесно се поврзува со персонални сметачи и лаптопови. Упатството за употреба се наоѓа на http://www.laks.com/mercedes_mp3_onlinemanual.

Литиумската батерија, изворот на енергија за работа на часовникот, автоматски се полни, доколку часовникот е поврзан со компјутер преку "USB". Батеријата се полни максимум за два часа. Часовникот има можност да снима говор во времетраење од 36 часа.



MAXTOR FIREWIRE 800 EXTERNAL HD

Maxtor неодамна ја пополни својата OneTouch II екстерна серија на дискови со FireWire 800. Новиот член во оваа фамилија нуди трансфер со брзина до 800 Mb/s и цели кон Мас корисниците. Брзината е со познатата 7200 rpm и има интегрирани 8 или 16MB buffer меморија. Исто така, вклучува Drive Lock технологија и EMC Dantz Rerospect Express Backup softver. OneTouch II FireWire 800 е достапен во 200GB (USD 259.95) и



300GB (USD 329.95), верзии додека моделот од 500 GB ќе излезе во текот на оваа година.

SAMSUNG SGH-Z130

SGH-Z130 е мошне мало телефонче со димензии 112x46x20 mm, кое сигурно се "залепува" за рака. Кај SGH-Z130 екранот може да се врти, додека камерата има резолуција од 1 милион пиксели. Овозможено е и снимање на видеоклипови, а и блицот е секако една од добрите особини. Опремен е со WAP, со што се овозможува и сурфање на Интернет. Благодарение на Java поддршката, "3130" може да се користи и за игри. Големината на меморијата е солидни 48 MB.



Според производителот, моделот SGH-Z130 може да репродуцира музички записи во различни формати. Вградената меморија треба да овозможи меморирање на податоци од околу 50 MB.

RADIO TAXI
Пулстарс
9177